

БАРАЊЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ДОГОВОР СО ПРЕНЕСУВАЊЕ БРОЈ

Јас, долупотпишаниот^{1,2} БАРАМ и СЕ СОГЛАСУВАМ претплатничкиот договор склучен со (оператор на јавна електронска комуникациска мрежа) за обезбедување јавни телефонски услуги, за претплатничката линија/линии со повикувачки број/бројеви да биде раскинат поради моето барање за пренесување број/бројеви.

Јас, долупотпишаниот ИЗЈАВУВАМ дека ќе ги исполнам сите обврски што произлегуваат од договорот, заедно со обврските што произлегуваат од самото раскинување и евентуалните казни коишто сум обврзан да ги платам заради предвременото раскинување на договорот.

СЕ СОГЛАСУВАМ раскинувањето на претплатничкиот договор за претплатничката линија/линии наведен во претходниот став да стапи на сила со моментот на фактичкото пренесување на бројот/броевите за кој/кои се бара пренесувањето од операторот на јавна комуникациска мрежа (операторот-давател) до операторот на јавна комуникациска мрежа ТЕЛЕКАБЕЛ ДООЕЛ Штип (операторот-примател).

Во случај пренесувањето на бројот/броевите наведен/и во ставот 1 од ова барање да не стапи на сила, тогаш и моето барање за раскинување на претплатничкиот договор нема да стапи на сила.

ИЗЈАВУВАМ дека сакам да го искористам моето право на преносливост на број, согласно членот 84 од Законот за електронски комуникации, и ИЗЈАВУВАМ дека го избирам ТЕЛЕКАБЕЛ ДООЕЛ Штип (оператор на јавна комуникациска мрежа) за обезбедување јавни телефонски услуги, со кој склучувам претплатнички договор со задржување на мојот/моите повикувачки број/бројеви наведени во ставот 1 од ова барање.

СЕ СОГЛАСУВАМ претплатничкиот договор склучен со операторот на јавна комуникациска мрежа (операторот-давател) да биде раскинат за претплатничката линија/линии со повикувачки број/бројеви за кои барам да бидат пренесени. Воедно го ОВЛАСТУВАМ операторот на јавна комуникациска мрежа ТЕЛЕКАБЕЛ ДООЕЛ Штип (операторот-примател) во мое име и за моја сметка да го проследи ова мое барање за раскинување на претплатничкиот договор со операторот-давател, како и да настапува пред операторот-давател во текот на процедурата за пренесување на бројот/броевите.

ИЗВЕСТЕН СУМ дека поднесеното барање за пренесување број не може да биде прекинато на мое барање во текот на постапката.

Претплатник

Име и презиме¹ / Назив²:

Татково име / Судски регистарски број:

ЕМБГ¹ / ЕДБ²:

Адреса¹ / Адреса на седиштето²:

Адреса на приклучокот (доколку е различна од горенаведената адреса):

Повикувачки број/бројеви кои ќе се пренесуваат:

.....
(место и датум)

.....
(потпис^{1,2} и печат²)

.....
(потпис^{1,2})

.....
(име и презиме на овластеното лице)

.....
(време на поднесување – hh:mm)

Јас, долупотпишаниот ИЗРЕЧНО СЕ СОГЛАСУВАМ дека операторот на јавна комуникациска мрежа (операторот-примател), ТЕЛЕКАБЕЛ ДООЕЛ Штип може да му ги пренесува моите податоци на операторот на јавна комуникациска мрежа (операторот-давател) и Агенцијата за електронски комуникации, за процедурата за пренесување на бројот/броевите.

.....
(потпис^{1,2})

¹ За физички лица

² За правни лица